

Член 3

Висината на надоместокот за извршена услуга од градежниот инспектор на давателот, е пресметана согласно извршените финансиски анализи на дневен трошок кој настанува при извршување на работните задачи на администрацијата.

Во дневниот трошок утврден за извршената услуга ќе биде внесен и трошокот кој ќе биде направен при користење на службено возило од давателот др. трошоците доколку се направат при извршување на услугите спрема корисникот.

Член 4

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на давателот по добивање на фактура, која ќе преставува збир на извршени услуги за текот на еден месец.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 5

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.

Член 6

Корисникот на услугата се обврзува за навремено извршување на работите кои ќе бидат побарани, да достави навремено документација потребна за извршување на услугите и притоа со ништо да не го оневозможува навременото извршување на побараните услуги.

Корисникот може во секое време да се информира за начинот и времето на извршување и при тоа да има увид во документацијата со која се води целокупната постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 8

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

За евентуално непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорните страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес.

Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни.

Член 10

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) за договорните страни.

Бр. 03-405/4
30 март 2016 година
Петровец

Бр. 03-2121/3
31 март 2016 година
Велес

Општина Петровец
градоначалник,
Борче Митевски, с.р.

Општина Велес
градоначалник,
м-р **Славчо Чадиев, с.р.**

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2116.

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 53/16), директорот на Геолошкиот завод на Република Македонија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАУЧНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања.

Член 2

Барањето за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16).

Бр. 01-151/1
11 април 2016 година
Скопје

Директор
на Геолошки завод
на Република Македонија,
м-р **Костадин Јованов, с.р.**

ПРИЛОГ

ДО:
Геолошки завод на Република Македонија
бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 15, 1000 Скопје
Република Македонија

БАРАЊЕ

за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања

Барател: _____
Адреса/Седиште: _____
Единствен матичен број на граѓанинот/Единствен матичен број на субјектот: _____
Единствен даночен број: _____
Електронска пошта: _____
Контакт лице: _____
Контакт телефонски број: _____

Врз основа на член 7 од Законот за минерални сировини, се поднесува барање за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања на тема:

Во _____
на ден __. __. ____ година

Барател
